



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHËTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ
ЗА 2020 ГОДИНА НА
ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ 631**

01 2021 05 08/2

Скопје, август 2021 година

СОДРЖИНА

Опис	Страна
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР	1 - 08
Финансиски извештаи за 2020 година	
Биланс на приходи и расходи	09
Биланс на состојба	10
Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	
- Вовед	11
- Сметководствени политики	11 - 12
- Образложенија кон финансиските извештаи	12 - 14



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHËTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Број: 11-167/17

Дата: 30.08.2021

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи на Основен суд Тетово на сметката основен буџет (631) за 2020 година, заедно со ревизија на усогласеност.

За финансиските извештаи на Основниот суд Тетово за 2020 година изразивме неповолно мислење за вистинитоста и објективноста и мислење со резерва за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики.

Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Основниот суд Тетово за 2006 година, сметка на основен буџет (631) и е изразено неповолно мислење за реалноста и објективноста во финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.

Бидејќи од последната ревизија е поминат подолг временски период во кој законската регулатива има претрпено измени, имплементацијата на дадените препораки од претходната ревизија не беше предмет на ревизија.

Со извршената ревизија на финансиските извештаи за 2020 година, заедно со ревизија на усогласеност, констатиравме дека не се води дневник за наплатен судски паушал во сметководството на Основниот суд, до писарницата не се доставува известување за истиот и не е воспоставена сметководствена евиденција на ненаплатени побарувања по основ на судски паушал.

По однос на наведеното, укажуваме дека одговорните лица во субјектот треба да преземат активности во насока на воведување на дневникот за наплатен паушал во сметководството на судот, доставување на известување за наплатен паушал до

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

1

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
СМЕТКА НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ (631)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

судската писарница и воведување на сметководствена евиденција на ненаплатените побарувања по основ на судски паушал.

Во делот Останати прашања ревизијата истакна дека не е донесен пропис за утврдување на висината и начинот на определување на судскиот паушал во прекршочните и кривичните постапки.

Од страна на одговорното лице на Основен суд Тетово не се доставени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

2

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
СМЕТКА НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ (631)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Вовед

- 1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 09 и 10 заедно со ревизија на усогласеност на Основен суд Тетово сметка на основен буџет (631), кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември, биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум, и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.
- 1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2021 година согласно член 23 од Законот за државна ревизија.
- 1.3. Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на Основен суд Тетово за 2006 година и е изразено неповолно мислење за реалноста и објективноста на прикажаните состојби во финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.
- 1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на Основен суд Тетово застапувано од:

- м-р Хасан Асани, претседател на Основен суд Тетово од 23.11.2017 година

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлексирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

- 1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлексирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

3

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
СМЕТКА НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ (631)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлексирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

4

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
СМЕТКА НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ (631)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија.

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 09.03.2021 до 15.05.2021 година кај Основен суд Тетово од тим на Државниот завод за ревизија.

3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките

Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Основниот суд Тетово за 2006 година, сметка на основен буџет (631) и е изразено неповолно мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.

Бидејќи од последната ревизија е поминат подолг временски период во кој законската регулатива има претрпено измени, имплементацијата на дадените препораки од претходната ревизија не беше предмет на ревизија.

4. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија, на ден 07.05.2021 година.

Не се примени забелешки по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор бр.11-167/9 од 15.07.2021 година.

Констатирани се следните состојби:

4.1. Финансиски извештаи

4.1.1. Основниот суд во 2020 година има евидентирано и наплатено приходи по основ на судски паушал како дел од трошоците на кривични и прекршочни постапки во износ од 3.336 илјади денари. Согласно член 273 од Судскиот деловник сметководството на судот треба да води евиденција на износите од наплатените паушали во дневник за приходи од наплатен паушал. За секоја уплата на паушалот, сметководството на судот треба да ја известува судската писарница со доставување на Известување за наплатен паушал за секој предмет поодделно.

Со извршениот увид во деловните книги на Основниот суд во однос на евиденцијата и наплатата на судскиот паушал, ревизијата ги утврди следниве состојби:

- сметководствената евиденција на приходите од судски паушал се заснова на извршените уплати врз основа на изводи од банка. Сметководството на судот не води дневник за приходи за наплатен

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

5

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
СМЕТКА НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ (631)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

паушал и не се доставува известување до судската писарница за наплатен паушал по одделни предмети;

- во Основниот суд не е воспоставена сметководствена евиденција на ненаплатени побарувања по основ на паушал, што не е во согласност со член 6 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници. Ваквата состојба придонесува сметката Побарувања да не е реално и објективно прикажана во Билансот на состојба на ден 31 декември 2020 година.

Наведените состојби придонесуваат за:

- непостоење на објективни податоци за побарувањата по овој основ, недоволна информираност на судската писарница, а преку неа и на судијата за наплатениот паушал и преземање на понатамошни активности за нивна наплата согласно Судскиот деловник;
- неможност за следење на старосната структура на побарувањата и преземање мерки за нивна наплата, како и планирање на приходите за потребите на буџетот на Основниот суд и
- неправилно искажување на побарувањата и приходите во финансиските извештаи.

Препорака:

Одговорното лице на Основниот суд да преземе активности за :

- воведување на дневникот за наплатен паушал во сметководството на судот и доставување на известување за наплатен паушал до судската писарница и
- воведување на целосна, точна и навремена сметководствена евиденција на ненаплатените побарувања по основ на судски паушал.

Основ за изразување на мислење

Вкупен ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, во точката 4.1 се однесуваат на не водење на дневник за наплатен судски паушал во сметководството на Основниот суд, не преземени активности за известување на писарницата на наплатените паушали како и не воспоставена сметководствена евиденција на ненаплатени побарувања по основ на паушал.

5. Ревизорско мислење

Мислење за финансиски извештаи

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

6

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
СМЕТКА НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ (631)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.1, финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Основен суд Тетово на ден 31 декември 2020 година како и резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката 4.1, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Основен суд Тетово, во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

6. Останати прашања

6.1. Согласно член 102 од Законот за кривична постапка висината на паушалот во судските предмети, како дел од трошоците во кривичната постапка, се утврдува во границите на износите утврдени со пропис, и тоа во однос на траењето и сложеноста на постапката и општата состојба на лицето кое е должно да ја плати.

Согласно член 109 од истиот закон висината и начинот на определување на реално направените трошоци во кривичната постапка треба да ги пропише претседателот на Врховниот суд, по претходно добиено мислење од јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Донесен е Правилник за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во кривичната постапка¹, согласно кој, покрај останатите трошоци, за паушалот во член 27 е предвидено дека паушалниот износ се утврдува во рамките на износите определени со пропис, со оглед на траењето и сложеноста на постапката и имотната состојба на лицето кое е должно да го плати тој износ. До денот на ревизијата не е донесен пропис за утврдување на висината и начинот на определување на паушалот.

Во Основниот суд паушалот како воспоставена пракса го определува судијата во однос на траењето и сложеноста на постапката и во однос на општата состојба на она лице кое е должно да го плати.

Ревизијата истакнува дека согласно член 122 од Законот за прекршоците², за утврдување на висината и начинот на определување на паушалот во прекршочната постапка донесено е Упатство за утврдување на границите на износот на паушалот

¹ Службен весник на РСМ бр.131/2012

² Службен весник на РСМ бр.62/2006, 69/2006, 157/2009 и 51/2011

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

7

1. _____
2. _____
3. _____

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
СМЕТКА НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ (631)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

во прекршочната постапка³. Со донесувањето на новиот Законот за прекршоците⁴, предвидено е дека подзаконските прописи предвидени со истиот ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, а до денот на ревизијата не е донесен нов пропис за утврдување на границите износот на пашалот во прекршочната постапка.

³ Службен весник на РСМ бр.32/2007

⁴ Службен весник на РСМ бр.96/2019

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

8

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
СМЕТКА НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ (631)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година

Опис на позицијата	Образложение	во 000 денари	
		2020	2019
Приходи	3.1		
Неданочни приходи	3.1.1.	3.336	0
Трансфери и донации	3.1.2.	8.969	11.290
Вкупно приходи		12.305	11.290
Расходи			
Тековни расходи	3.2		
Стоки и услуги	3.2.1.	954	2.300
Субвенции и трансфери	3.2.2.	119	21
Вкупно тековни расходи		1.073	2.321
Капитални расходи	3.3		
Капитални расходи	3.3.1	8.811	0
Вкупно капитални расходи		8.811	0
Вкупно расходи		9.884	2.321
Остварен вишок на приходи	3.4.	2.421	8.969

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

9

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО
СМЕТКА НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ (631)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ

Опис на позицијата	Образло- жение	2020	2019
Актива			
Тековни средства	4.1		
Парични средства	4.1.1.	2.421	8.969
Активни временски разграничувања	4.1.2.	170	0
Вкупно тековни средства		2.591	8.969
Вкупна актива		2.591	8.969
Пасива			
Тековни обврски	4.2		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.2.1.	170	0
Пасивни временски разграничувања	4.2.2.	2.421	8.969
Вкупно тековни обврски		2.591	8.969
Вкупна пасива		2.591	8.969

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

10